



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 21 јануари 1955
Број 2 Година XI

Претплата за 1955 год. изнесува 800 дин. Овој број чини 20 динари. Чековна сметка број 801-Т-166.

7.

На основа член 158 и 159 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на НРМ и член 203 од Правилникот за работата на Републичкиот собор на Народна Република Македонија, Републичкиот собор донесува

ОДЛУКА

ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК

1) Се усвојува предлогот на Мандатно-имунитетниот одбор и уважува оставката на пратеничкиот мандат поднесена од народниот пратеник на III изборна околија Гевгелија Бојков Михајлов Атанас.

2) Се одредува да се изврши дополнителен избор во III изборна околија Гевгелија за пополнување на местото народен пратеник упразнено со оставката на досегашниот народен пратеник на таа околија Бојков Михајлов Атанас.

Денот на изборите ќе го одреди Републичката изборна комисија.

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 13

Скопје, 19 јануари 1955 година

Претседател

на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

8.

На основа член 158 и 159 став 1 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на НРМ и член 203 од Правилникот за работата на Републичкиот собор на Народна Република Македонија, Републичкиот собор донесува

ОДЛУКА

ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК

1) Се усвојува предлогот на Мандатно-имунитетниот одбор и уважува оставката на пратеничкиот мандат поднесена од народниот

пратеник на I изборна околија — Битола Јанку Влаху.

2) Се одредува да се изврши дополнителен избор во I изборна околија — Битола за пополнување на местото народен пратеник упразнено со оставката на досегашниот народен пратеник на таа околија Јанку Влаху.

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 14

Скопје, 19 јануари 1955 година

Претседател

на Републичкиот собор,
Димче Зографски, с. р.

9.

На основа член 152 точка 3, 155 ст. 2 и 156 ст. 2 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на својата седница одржана на 17 јануари 1955 година ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА НОВ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК

1. Поради неправилности во спроведувањето на изборот се поништува дополнителниот избор на народен пратеник во Изборната околија — Скопска IV, одржан на 12 декември 1954 година, на кој за народен пратеник во Републичкиот собор е избран Маринковски Мирко.

2. Во истата изборна околија се одредува да се одржи нов дополнителен избор за народен пратеник во Републичкиот собор.

Денот на дополнителниот избор ќе го одреди Републичката изборна комисија.

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Број 11

19 јануари 1955 година

Скопје

Претседател

на Републичкиот собор,
Д. Зографски, с. р.

10.

На основа чл. 6 и 57 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/53) и чл. 75 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ СТОПИ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ОД САМОСТОЈНИТЕ ЗАНИМАЊА И ИМОТИ ЗА 1955 ГОДИНА

I.

За 1955 година се одредуваат следните минимални и максимални стопи на дополнителниот данок на доход од земјоделството и тоа:

Даночна основица		Даночна стопа	
		мин.	макс.
До	30.000	3	4
Преку	30.000 — 50.000	4	6
„	50.000 — 80.000	6	8
„	80.000 — 120.000	8	12
„	120.000 — 160.000	12	16
„	160.000 — 200.000	16	20
„	200.000 — 250.000	20	22
„	250.000 — 300.000	22	24
„	300.000 — 400.000	24	28
„	400.000 — 500.000	28	32
„	500.000 — 600.000	32	36
„	600.000 — 700.000	36	44
„	700.000	44	50

Народниот одбор на околицата, град Скопје односно градската општина со посебни права ќе определи стопи на дополнителниот данок на доход од земјоделството спрема определените износи на даночните основици, а во границите на горе определените минимални и максимални даночни стопи.

II.

1) За 1955 година се одредуваат следните минимални и максимални стопи на дополнителниот данок на доход од самостојните занимања и имоти и тоа:

Даночна основица		I скала		II скала		III скала	
		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
До	30.000	6	9	1	2	2	3
Преку	30.000 — 50.000	9	15	2	4	3	5
„	50.000 — 80.000	15	22	3	6	5	8
„	80.000 — 120.000	22	33	5	10	7	12
„	120.000 — 160.000	33	41	9	14	14	18
„	160.000 — 200.000	41	46	12	18	16	25
„	200.000 — 250.000	46	54	16	24	21	32
„	250.000 — 300.000	54	59	20	28	26	39
„	300.000 — 400.000	59	65	25	34	32	46

Даночна основица	I скала		II скала		III скала	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
„ 400.000—500.000	65	69	32	42	38	53
„ 500.000—600.000	69	71	37	49	46	59
„ 600.000—700.000	71	73	42	53	52	63
„ 700.000	73	75	48	57	57	65

Во првата скала на даночните стопи ќе се пресметува дополнителниот данок на доход на приходите од имоти и имовински права.

Во втората скала на даночните стопи ќе се пресметува дополнителниот данок на доход на приходите од занаетчиска дејност на: берберите (со исклучение на фризери и козметичари), кројачи на машки и женски алишта, кројачи на долни алишта, абаџии, памукчијаши (селски антери), кечации, јорганџии, трукераи, трикотери, кондурации-крпачи, чадорџии, чибукџии, метлари, копчари, рогожари, ситари, налантии, самарџии, фурниџии — само со пишерне, грнчари, музички инструменти, стаклорезачи, велосипедџии, само кои вршат поправка, калаџии, ножаро-оштрачи, хемиски чистачи на алишта (без хемиски бојаџии), пеглачи на фесови, поправка на налив пера, леблебеџии, арабаџии, пајтонџии и оџачари.

По третата скала од даночните стопи ќе се пресметува дополнителниот данок на доход на приходите од сите останати занаети кои не се споменати во првата и втората скала и на самостојните занимања за кои се бара средна или виша стручна спрема како што се: адвокати, лекари, заболечари, дентисти, акушерки, инженери, архитекти, геометри, техници и слично.

2) Народниот одбор на околицата, град Скопје, односно градската општина со посебни права ќе определи стопа на дополнителниот данок на доход од самостојни занимања и имоти спрема определените износи на даночните основици, а во границите на горе определените минимални и максимални стопи

III.

За трошкови за одржување, управување и амортизација на зградите кои не се вклучени во станбената заедница се признава 30% од бруто приходот.

За делот од доходот на зградите кои се вклучени во станбената заедница даден на сопственикот, не се признаваат никакви трошкови.

IV.

Данок на доход во постојанен износ за 1955 година ќе се наплатува од носачите, тесерашите, уличните продавачи на весници и други производи, од чистачи на кондури кои работат без постојано работно место (дуќан), занаетџии кои се занимаваат со вршење на услуги без постојано работно место (занаетџии кои патуваат од место до место) како

и други лица кои се занимаваат со слични работи претежно со примена на сопствена телесна снага.

Народниот одбор на околијата, град Скопје, односно градската општина со посебни права ќе определи данок на доход во постојанен износ спрема големината на местото во кое обавува дејност, а во границите на следните минимални и максимални износи:

Место	Износ	
	мин.	макс.
Во место до 5.000 жители	400	600
„ преку 5.000 — 20.000	600	1.200
„ „ 20.000 — 50.000	1.200	2.000
„ „ 50.000 — 100.000	2.000	3.000
„ „ 100.000	3.000	5.000

Даночните обврзници кои плаќаат данок на доход во постојанен износ не плаќаат данок на промет.

V.

Оваа одлука влегува во сила од денот кога ќе се обнародува во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 362

29 декември 1954 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

11.

На основа член 26 став 2, а во врска со член 7 од Законот за промет на семенска стока донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ КОИ ЌЕ ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА

I.

За испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенската стока во надворешниот промет (увоз-извоз) и за издавање уверенија за здравствената состојба и квалитетот на таа стока за територијата на Народна Република Македонија се овластува Земјоделскиот испитателен институт во Скопје.

II.

За испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенската стока само за внатрешниот промет и за издавање уверенија за здравствената состојба и квалитетот на таа стока за територијата на НР Македонија се овластуваат следните установи:

1) Земјоделско-испитателен институт во Скопје

2) Реонска опитна станица во с. Кукуречани — Битола

3) Реонска опитна станица во Кавадарци

4) Реонска опитна станица во Струмица

5) Реонска опитна станица во с. Речица — Куманово

6) Реонска опитна станица во Кочани.

III.

Ова решение стапува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 2116

21 декември 1954 година

Скопје

Го заменува директорот
на Управата за земјоделство на НРМ,
Инж. Бл. Николовски, с. р.

12.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката на Републичкиот собор на Народното собрание за уважување оставката на пратеничкиот мандат и за одредување дополнителен избор на народен пратеник, Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ГЕВГЕЛИСКА III

1) Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во изборна околија Гевгелиска III.

2) Дополнителните избори ќе се одржат на 6 март 1955 година.

3) За спроведување на дополнителните избори е надлежна Околицката изборна комисија за Гевгелиска околија именувана со решението на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Број 6

20 јануари 1955 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
П. Корабар, с. р.

Претседател,
А. Грунче, с. р.

13.

На основа член 158 и 159 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија и во врска со Одлуката на Републичкиот собор на Народното собрание за уважување оставката на пратеничкиот мандат и за одредување дополнителен избор на народен пратеник, Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ
ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА
БИТОЛСКА I

1) Се распишуваат дополнителни избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во изборна околија Битолска I.

2) Дополнителните избори ќе се одржат на 6 март 1955 година.

3) За спроведување на дополнителните избори е надлежна Околицката изборна комисија за Битолска околија именувана со решението на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 15 септември 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 31/53).

Број 5

20 јануари 1955 година

Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,

П. Корабар, с. р.

Претседател,

А. Грунче, с. р.

14.

На основа чл. 92 од Законот за стопанските су-
дови, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ
ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ЗА БИТОЛА

1) Фидановски Менде, директор на Трговскиот дуќан „Солидарност“ — за текстил и галантерија.

2) Спиоровски Спасе, тех. раководител на Трг. дуќан „На-Ма“ — за текстил и галантерија.

3) Христовски Доде, директор на Претпријатието за огрев „Јавор“ — за јаглен.

4) Шундовски Јанку, комерцијалист во Претпријатието за огрев „Јавор“ — за јаглен.

5) Милековски Пане, службеник во Градската општина — за градежни материјали.

6) Илиевски Никола, службеник во Градската општина — за градежни материјали.

7) Белојаневски Васко, тех. раководител на дограм „Кочо Десанов“ — за дрво и производи

8) Зиновски Борис, кројач на дограм „Кочо Десанов“ — за дрво и производи.

9) Секач Мирко, кож. технич. во Ф-ката за кожи „Борис Кидрич“ — за кожи, гума и производи.

10) Отхазел Јосиф, кожар технич. во Ф-ката за кожи „Борис Кидрич“ — за кожи, гума и производи.

11) Бојадиев Тома, мајстор, тех. раководител на раб. за килими и јамболии — за волна и производи од волна.

12) Јолевски Илија, технич. во работилницата за килими и јамболии — за волна и производи од волна.

13) Нечевски Благој, референт по набавки во Ф-ката за кожи „Борис Кидрич“ — за обоена металургија.

14) Трендафиловски Никола, инж. во Ф-ката за фрижидери — за црна металургија — железарија.

15) Генас Душко, инж. во Ф-ката за фрижидери — за хемиска индустрија.

16) Сотировски Лазо, книговодител во „Робна куќа“ — за прехранбена индустрија и колонијал.

17) Василевски Таше, раководител во „Робна куќа“ — за прехранбена индустрија и колонијал.

18) Милан Ристовски, мајстор во млекарницата „Шар“ — за млеко и производи од млеко.

19) Лазаревски Крсто, директор на дуќанот „Јадран“ — за месо и производи од месо.

20) Мојсовски Мише, директор на дуќанот „Морихово“ — за месо и производи од месо.

21) Мулов Ристо, службеник во Градската општина — за алкохолни и безалкохолни производи.

22) Талевски Сотир, службеник во „Житен фонд“ — за жито, тесто и семе.

23) Стерјовски Тоде, службеник во „Житен фонд“ — за жито, тесто и семе.

24) Крстевски Димитар, словослагач во печатницата „Киро Дандаро“ — за графичка индустрија.

25) Спасовски Христо, словослагач во печатницата „Киро Дандаро“ — за графичка индустрија.

26) Вељановски Доне, шеф на културата во ту-
тунова станица — за тутун.

27) Асим Кемал, стручен мајстор во тутунска станица — за тутун.

28) Георгиевски Мишко, технички раководител во „Електро дистрибуција“ — за електрични материјали.

29) Чоновски Алексо, електро-инсталатер во „Електро дистрибуција“ — за електрични материјали.

30) Тахулов Тома, високо квалификуван дреар во „Металец“ — за браварски и ковачки материјали.

31) Димитровски Ставро, високо квалификуван лимар во „Металец“ — за лимарски производи.

32) Парналовски Трајан, директор на Претпријатието „Храна“ — за емиш и зарзават.

33) Ивановски Кочо, раководител на продавницата на Претпријатието „Тетовка“ — за емиш и зарзават.

II. ЗА БЕРОВО

1) Дорич Иван, директор на Шумското индустриско претпријатие — за дрвна индустрија, преработка на дрво, градежен и дрвен материјал.

2) Фурнациски Георги, директор на Шумското узгојно претпријатие — за дрвна индустрија, преработка на дрво, градежен и дрвен материјал.

3) Пехчевски Јован, директор на Трговското претпријатие „Снабдител“ — за текстил и галантерија.

4) Арабациски Јован, шеф на книговодството на Претпријатието „Отрап“ — за текстил и галантерија.

5) Тракаловски В. Јован, раководител на Метал. услужно претпријатие — за ковачки и лимарски производи.

6) Кацарски Борис, службеник во Метал. услужно претпријатие — за ковачки и лимарски производи.

III. ЗА ГОСТИВАР

1) Рафајловски Крсте, службеник во Претпријатието „Задругар“ — за метална индустрија, железарија и метални производи.

2) Куртиши Енвер, раководител на самостојната желез. продавница „Шар“ — за метална индустрија, железарија и метални производи.

3) Селими Џабир, тишлер од Гостивар, ул. „Никола Параунов“ — за градежни материјали.

4) Сотировски Славко, шеф на набавно одделение на ХЦ „Маврово“ — за градежни материјали.

5) Крстевски Ангеле, градежен референт во Градската општина — за огревно дрво и резана граѓа.

6) Кирковски Киро, тишлерски работник во Градското претпр. „Црвена Звезда“ — за огревно дрво и резана граѓа.

7) Сагири Абдул Муталит, раководител на самостојната продавница „Шар“ — за текстил, конфекција и трикотажа.

8) Топаловски Васил, раководител на самостојната продавница „Корзо“ — за текстил, конфекција и трикотажа.

9) Османи Абдула, работник во Претпријатието за откуп на кожи — Гостивар за кожи, фон и готови обувки.

10) Михајловски Столе, кондурација — за кожи, фон и готови обувки.

11) Димчевски Тодор, раководител на самостојната брашнарска продавница „Балкан“ — за зрени храни, брашно, конзервна индустрија и млечни производи.

12) Ристовски Владо, раководител на млекарница и кујна „Охрид“ — за зрени храни, брашно, конзервна индустрија и млечни производи.

13) Сотировски Војо, апотекар — за хартија и графички материјали.

14) Бундалевски Миле, раководител на книжарницата „Кочо Рацин“ — за хартија и графички материјали.

15) Трпковски Михајло, фотограф — за занаетчиството.

16) Чако Мустафа, сарач — за занаетчиството.

17) Корбајрами Керим, снајдер во задругата „Братство Единство“ — за занаетчиството.

18) Паковски Ѓоко раководител на самостојната продавница „Центар“ — за колонијални стоки.

19) Корбајрами Асан, раководител на колонијалната продавница „Шар“ — за колонијални стоки.

20) Решад Хациемин земјоделец — за земјоделски производи и градинарски култури.

21) Шасивар Азем, земјоделец — за земјоделски производи и градинарски култури.

IV. ЗА ГЕВГЕЛИЈА

1) Бутров Динов Тодор, раководител на Железарскиот дуќан „Плуг“ — за железарија и метални производи.

2) Валинциалиев Динков Ристо, мајстор железар приватник — за железарија и метални производи.

3) Чавдаров Георги, палир во Градежното претпријатие „Вардар“ — за граѓевински, градежни материјали и услуги.

4) Чугунски Лазар, градежен техничар во Народниот одбор — за граѓевински, градежни материјали и услуги.

5) Ѓошев Георги раководител на Трговскиот дуќан „Огрев“ — за огревно дрво и резана граѓа.

6) Танев Јанко, директор на Претпријатието „Караорман“ — за огревно дрво и резана граѓа.

7) Кусеников Димитар, мајстор во кондурациската задруга — за текстил, конфекција и трикотажа.

8) Бегов Тодор, мајстор кондурација — за текстил, конфекција и трикотажа.

9) Николов Атанас, раководител на Трговскиот дуќан „Промет“ — за зрени храни, брашно, конзервна индустрија и млечни производи.

10) Костов Ристо, раководител на Филијалата „Житен фонд“ — за зрени храни, брашно, конзервна индустрија и млечни производи.

11) Пецанов Димитар, раководител на книжарницата „Култура“ — за хартија и графички материјали.

12) Трајков Ристо, секретар на Занатската комора — за занаетчиството.

13) Стојменов Ристо, раководител на Столарската задруга — за занаетчиството.

14) Данилов Душко, раководител на Трговскиот дуќан „7 ноември“ — за колонијални стоки.

15) Карајанов Лазар, раководител на Трговскиот дуќан „Нова трговија“ — за колонијални стоки.

16) Петров Никола, инженер агроном во Околинскиот задружен сојуз — за земјоделски и градинарски производи.

17) Маркузов Стојан, инженер агроном, службеник на Околинскиот народен одбор — за земјоделски и градинарски производи.

V. ЗА ДЕЛЧЕВО

1) Арсов Борис, Инж. агроном во овоштниот садник — за земјоделски производи.

2) Петровски Здравко, службеник во Стопанството „Петрушевец“ — за земјоделски производи.

3) Грлански Драго, апсолвент агроном, службеник во НО на Градската општина — за земјоделски производи.

4) Пашов Курте, раководител на продавница — за прехранбени артикли.

5) Крстев Иљо, раководител на слаткарници — за прехранбени артикли.

6) Таловски Кољо, службеник во Ветеринарната амбуланта — за жива стока.

7) Веселинов Ефрем, раководител на текстилната продавница — за текстил.

8) Димитров Ф. Георги, раководител на текстилната продавница — за текстил.

9) Димитров Ерафеја, раководител на продавница — за галантерија.

10) Ангелова Мара, службеник во продавница — за галантерија.

11) Борчев Киро, службеник во продавница — за железарија.

12) Алексов Драго, службеник во продавницата за железарија — за железарија.

13) Златков Димитар, службеник во Градежното претпријатие — за занаетчиски услуги.

14) Борисов Санде, службеник во Градската општина — за услуги.

15) Ерафиев Блажо, службеник во Електричното претпријатие — за електрични материјали.

16) Каменарски Киро, службеник во киното — за електрични материјали.

VI. ЗА ДЕБАР

1) Панчевски Панче, раководител на Самостојниот дуќан „Железарија“ — за железарија и метални производи.

2) Бурнут Чију Сурија, раководител на Самостојниот дуќан „Железарија“ за железарија и метални производи.

3) Дуковски Саре, директор на Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежни материјали и услуги.

4) Трајковски Такија, граѓевин. техник при Општинскиот народен одбор — за градежни материјали и услуги.

5) Пашоли Ферит, директор на Трговското претпријатие „Напредок“ — за текстил, конфекц. и трикотажа.

6) Кадриу Амзо, магационер на продавница — за текстил конфекц. и трикотажа.

7) Клења Јунус, раководител на продавница — за гон и готови обувки.

8) Диша Миндир, приватен кондурација — за гон и готови обувки.

9) Алексовски Трајче, раководител на продавница — за прехранбени артикли.

10) Рамку Сефедин, продавач на прехранбени артикли — за прехранбени артикли.

11) Павловски Нестор, раководител на книжара — за графички материјали.

12) Шехуљ Кемал, продавач на ситничарија — за графички материјали.

13) Радоевски Спасе, приватен шивач — за занаетчиство.

14) Павлевски Павле, машин бравар — за занаетчиство.

15) Коруми Абай, директор на Трговско претпријатие — за колонијални стоки.

16) Торози Јусуф, продавач на колонијал — за колонијални стоки.

17) Зафировски Ангеле, Земјоделско претпријатие „Пролетер“ — за земјоделски производи.

18) Граждани Веат, продавач на земјоделски производи — за земјоделски производи.

VII. ЗА КИЧЕВО

1) Спиоровски Спиро, шеф на железничката ложоница — за јаглен.

2) Димитриев Аритон, палир во Градежното претпријатие „Дреново“ — за градежни материјали.

3) Матевски Боро, директор на Претпријатието „На-Ма“ — за неметали.

4) Треневски Трене, тишлер во Претпријатието „Пролетер“ — за дрво и дрвени производи.

5) Страшеновски Мирче, бојациска работилница — за текстил и галантерија.

6) Животовски Јордан, службеник во Претпријатието „Исхрана“ — за кожи и волна.

7) Ристовски Миле, службеник во Претпријатието „На-Ма“ — за обоени материјали.

8) Рил Јово, бравар во Металното претпријатие — за црни метали.

9) Ширговски Диме, приватен бојација — за хемиска индустрија.

10) Димитриовски Зарија, службеник во Трговското претпријатие — за прехранбени артикли.

11) Груевски Владо, службеник во Претпријатието „Копачка“ — за млеко и млечни производи.

12) Угриновски Стојан, службеник во Касапското претпријатие — за месо и месни производи.

13) Зевдески Мико, кафеција во хотел „Ориент“ — за пијалоци.

14) Буклески Панде, службеник во млинот — за жито.

15) Бунтуровски Борис, службеник во инвалидската книжара — за графичка индустрија.

16) Донго Адини, приватен земјоделец — за тутун.

17) Мишевски Глигор, електричар во Централата — за електрични материјали.

18) Палешина Круме, приватен бравар — за прецизна механика.

19) Божиновски Лексо, службеник во Металното претпријатие — за браварски и лимарски производи.

20) Ребојковски Тасе, службеник во Околинската економија — за емиш и зарзават.

VIII. ЗА КУМАНОВО

1) Димовски Среќко, комерцијалист во Претпријатието „Антропромет“ — за метална струка.

2) Трајковски Благоја, службеник во Претпријатието „Метал“ — за метална струка.

3) Ефремовски Гоше, инж. во Претпријатието „Козјак“ — за градежни материјали.

5) Илиевски Блашко, раководител на Трговскиот дуќан „Шума“ — за дрвна индустрија.

6) Петровски Киро, директор на Претпријатието „Димче Еребица“ — за дрвна индустрија.

7) Митовски Иван, продавач во Претпријатието „Партизанка“ — за текстил.

8) Воцевски Душко, комерцијалист во Претпријатието „Текстилпромет“ — за текстил.

9) Зојчевски Ацо, раководител на Претпријатието „Борово“ — за коларско-занаетчиство.

10) Ивановски Коле, продавач во Претпријатието „Рекорд“ — за коларско-занаетчиство.

11) Ивановски Милан, комерцијалист во „Житен фонр“ — за прехранбени артикли.

12) Дуфше Илија, ликвидатор во Претпријатието „Пољопроект“ — за прехранбени артикли.

13) Стилоски Љубо в. д. директор на Претпријатието „Просвета“ — за графичка индустрија.

14) Глигоровски Драги, тех. раководител на Претпријатието „Просвета“ — за графичка индустрија.

15) Димитровски Киро, кројач — за шивачки занает.

16) Пачковски Петар, којунција — за којунциски занает.

17) Димитриевски Јордан, столар — за столарски занает.

18) Петровски Душко, продавач во колонијал — за колонијални артикли.

19) Стојманов Владо, директор на Претпријатието „Антроколонијал“ — за колонијални артикли.

20) Тасевски Методија, комерцијалист во Претпријатието „Пољопроект“ за земјоделски производи.

IX. ЗА КАВАДАРЦИ

1) Ангелков Киро, раководител на Трговскиот дуќан „Башала“ — за метална индустрија.

2) Шошев Киро, магазинер во „Антропроект“ — за метална индустрија.

3) Станковиќ Миле, инж. во Градежното претпријатие „Кожув“ — за индустрија на градежни материјали.

4) Лелов Фимо, мајстор зидар во Претпријатието „Кожув“ — за индустрија на градежни материјали.

5) Динев Костадин, продавач на градежни материјали во Дуќанот „Вишешница“ — за дрвна индустрија.

6) Марковски Митко, службеник во Шумското стопанство — за дрвна индустрија.

7) Мешков Славчо, продавач во Текстилната продавница „Асортиман“ — за текстилна индустрија.

8) Х. Василев Васо, продавач во Продавницата „Прогрес“ — за текстилна индустрија.

9) Грков Душан, мајстор во Кондурациската задруга „Дано Поп Ристов“ — за кожарска индустрија.

10) Велков Герасим, раководител во Кондурациската задруга „Киро Крстев“ — за кожарска индустрија.

11) Димов Боро, раководител во пиљарницата „Зеленчук“ — за прехранбена индустрија.

12) Мукаетов Васо, продавач во Трговскиот дуќан „Колонијал“ — за прехранбена индустрија.

13) Каров Илија, раководител во Книжарница „Култура“ — за графичка индустрија.

14) Вчков Дане, библиотекар во Градската библиотека — за графичка индустрија.

15) Бањански Иљчо, секретар на занаетчиската комора — за занаетчиство.

16) Ицев Милан, мајстор шнајдер — приватник — за занаетчиство.

17) Ацев Стефан, раководител на Трговското претпријатие „Исхрана“ — за колонијални стоки.

18) Самарџиев Јован, раководител на продавницата „Снабдител“ — за колонијални стоки.

19) Трајков Гарчо, раководител на пиљарница „Зеленчук“ — за земјоделски производи.

20) Нашов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Јагода“ — за земјоделски производи.

X. ЗА КРИВА ПАЛАНКА

1) Јаначковски Ванче, продавач во железарија — за метална индустрија — железарија.

2) Поповски Драги, раководител на Трговскиот дуќан „Железарија“ — за метална индустрија — железарија.

3) Срчков Владимир, продавач во трговски дуќан — за индустрија на градеж. материјали.

4) Трајчевски Стојан, директор на Градежното претпријатие — за индустрија на градежни материјали.

5) Стефановски Ефто, директор на Производното претпријатие — за дрвна индустрија, огревно дрво и граѓа.

6) Илиевски Мите, технички раководител на пиљана — за дрвна индустрија, огревно дрво и граѓа.

7) Кириловски, С. Стево, комерцијалист во Трговското претпријатие — за текстилна индустрија.

8) Стаменковски С. Димче, раководител на Трговскиот дуќан за текстил — за текстилна индустрија.

9) Ангеловски Мирко, приватен кондурација — за кожарска индустрија, фон и друго.

10) Кокоромановски Страхиј, приватен кондурација — за кожарска индустрија, фон и друго.

11) Митовски Стојчо, директор на Прехранбеното претпријатие „Клас“ — за прехранбена индустрија.

12) Стојанов Славе, магазинер во „Житен фонд“ — за прехранбена индустрија.

13) Васев Никола, бив. книжар, сега службеник — за графичка индустрија.

14) Трајчевски Љупчо, раководител на трговски дуќан — за графичка индустрија.

15) Стојановски Миле, прив. раководител на Курчиска работилница — за занаетчиство.

16) Јашаров Назми, раководител на ковачка работилница — за занаетчиство.

17) Митовски М. Александар, раководител на шивачката работилница — за занаетчиство.

18) Мапаров Маноил, раководител на трговски дуќан — за колонијални стоки.

19) Тасевски Костадин, раководител на колонијален дуќан — за колонијални стоки.

20) Димов Георги, раководител на продавницата за зарзават — за земјоделски производи и град. култури.

21) Христовски Борис, раководител на млекара и зарзават — за земјоделски произв. и градин. култури.

XI. ЗА КОЧАНИ

1) Захаријев Петар, службеник во Откупната станица за земјоделски производи — за трговија.

2) Затакаовски Живко, агроном во Градската економија — за земјоделство.

3) Беличев Ване, службеник во Претпријатието „На-Ма“ — за индустрија.

4) Трендев Борис, директор на ШИП. — за дрводелски производи.

5) Тодосиев Стефан, мајстор во Тутуновата станица — за тутунова индустрија.

6) Ковачев Јордан, мајстор во Оризовиот млин „Комбинат“ — за индустрија.

7) Тодоровски Георги, службеник во Народниот одбор — за земјоделство.

XII. ЗА ОХРИД

1) Туркач Климе, раководител на трг. дуќан — за текстил и галантерија.

2) Коцарев Стефан, шеф на комерц. во „Тропроект“ — за текстил и галантерија.

3) Бојаци Анастас, раководител на трг. дуќан — за јаглен.

4) Филе Крсте, продавач на градежни материјали — за градежен материјал.

5) Димзе Симон, раководител на трговски дуќан — за дрво и дрвени производи.

6) Комит Перо, приватен кондурација — за кожи, гуми и нивни производи.

7) Дуков Коле, раководител на трг. дуќан — за волна и волнени производи.

8) Рувит Мелу, раководител на занаетчиски дуќан — за обоена металургија.

9) Проев Лазо, продавач во Трговскиот дуќан „Железарија“ — за црна металургија и железарија.

10) Зафиров Перо, раководител на трговски дуќан — за хемиски производи.

11) Куме Коле, магационер во „Тргопромет“ — за прехранбени артикли.

12) Маленков Славе, раководител на трговски дуќан — за прехранбени артикли.

13) Стефан Манов, млекар — за млеко и млечни производи.

14) Дојчиновски Иван, раководител на касапски дуќан — за месо и месни производи.

15) Мостре Иљо, подрумар во Угостителскиот дуќан „Лесвица“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

16) Битрак Коле, магационер во Претпријатието „Тргопромет“ — за жито тесто и семе.

17) Кабаче Борис, технички раководител на печатницата — за графичка индустрија.

18) Печијаре Павле, земјоделец — за тутун.

19) Ивановски Трајко, одговорен на електричната мрежа — за електрични материјали.

20) Момир Ѓоре, приватен тенекеџија и бравар — за ковачки, бравар. и лимар. производи.

21) Томовски Пецо, технички раководител — за прецизна механика.

22) Јанков Климе, земјоделски техничар — за емиш и зарзават.

23) Ваит Рами, продавач на емиш — за емиш и зарзават.

XIII. ЗА ПРИЛЕП

1) Наумовски Боге, директор на Претпријатието „На-Ма“ — за текстил и галантерија.

2) Чорбевски Димче, директор на Трговското претпријатие „Јавор“ — за јаблен.

3) Герамитчија Гога, директор на водна електрична индустрија — за градежен материјал.

4) Трајановски Пецо, директор на Дрводелското претпријатие „Илинден“ — за дрво и дрвени производи.

5) Талевски Петре, директор на Трговското претпријатие „Сервис“ — за кожи, гуми и нивни производи.

6) Десовски Гога, раководител на „Макотекс“ — за волна и волнени производи.

7) Чакаровски Методија, директор на Трговското претпријатие „3 ноември“ — за обоени метали.

8) Милевски Ничо, комерц. во Трговското претпријатие „Пелагониа“ — за црна металургија.

9) Илевски Стеван, директор на Трговското претпријатие „Арома“ — за хемиски производи.

10) Ивановски Димче, раководител на Претпријатието „Прилепец“ — за колонијал.

11) Кузмановски Теофил, раководител на Претпријатието „Кораб“ — за млеко и млечни производи.

12) Николовски Стеван, директор на Занаетчиското претпријатие „Црница“ — за месо и производи од месо.

13) Треновски Орде, директор на Трговското претпријатие „Црвени стени“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Пепељуговски Пецо, државен житен фонд — за жито, тесто и семе.

15) Трајковски Пецо, работник во Градската печатница — за графичка индустрија.

16) Кумпаниоски Крсте, мајстор во монопол — за тутун.

17) Стојановски Ристе, мајстор во Електричното претпријатие — за електрични материјали.

18) Јандрески Стане, директор на Околинското занаетчиско претпријатие — за ковачки, бравар. и лимарски производи.

19) Ивановски Дано, приватен мајстор за прецизна механика — за прецизна механика.

20) Бели Стојановски Димче, продавач во Трговското претпријатие „Витамин“ — за емиш и зарзават.

XIV. ЗА ПЕХЧЕВО

1) Вуксанов Никола, работи во фабриката за тули и Керамиди — за тули и Керамиди.

2) Аџиски Васил, Претпријатие „Шип“ — за дрво и дрвени материјали.

3) Ингилизов Герасим, Претпријатие „Шип“ — за дрво и дрвени материјали.

4) Смојмирски Гаврил, земјоделец — за емиш.

5) Кујунџиски Јован, земјоделец — за емиш.

6) Стефанов Илија, земјоделец — за млеко и млечни производи.

7) Карбински Интин, работник — за млеко и млечни производи.

8) Андонов Љупчо, набавувач во ОЗЗ — за алкохолни пијалоци.

9) Кажлевски Никола, набавувач во задруга — за месо и месни производи.

10) Станојев Филип, бравар — за браварски производи.

11) Симов Јордан, бравар — за браварски производи.

12) Станоев Д. Михаил, грнчар — за грнчарија

13) Крстевски Димитар, грнчар — за грнчарија

XV. ЗА РАДОВИШ

1) Трпков М. Рафе, технички раководител во Претпријатието „Гранит“ — за градежен материјал, дрво и производи од дрво

2) Хаџи Илиев Д. Васил, службеник во Ангросистичкиот трговски дуќан — за неметали и хемиска индустрија

3) Саздов Илија, продавач на текстил — за текстил и галантерија

4) Даов Димитар, раководител во кондурациската задруга — за кожи, гуми и нивни производи

5) Шериф Ибраим, раководител на продавница — за црна металургија и железарија.

6) Валков Никола, фактурист во Ангросистичкото претпријатие — за прехранбени артикли.

7) Поцев Киро, службеник во Млекарското претпријатие „ХУНАП“ — за млеко и млечни производи.

8) Вељанов Ѓошо, касапин во Претпријатието „Исхрана“ — за месо и месни производи.

9) Кукутанов Коста, технички раководител во Стопанството „1 мај“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

10) Димков Добре, продавач на брашно во Претпријатието „Исхрана“ — за жито, млински производи, тесто и семе.

11) Лефков Георѓи, реонски инструктор во Тутуновата станица — за тутун.

12) Пенев Благој, шофер и ковач во Ангросистичкото претпријатие — за ковачки, браварски и лимарски производи.

13) Талевски Сотир, електричар во Тутуновата станица — за електрични материјали.

14) Љикаров Димитар, технички раководител по земјоделство во ОНО — за емиш и зарзават.

XVI. ЗА СТРУМИЦА

1) Ристоманов Донев Димитар, директор на Електричното претпријатие — за електрични материјали.

2) Вучков Тимов Коста, директор на Електричното претпријатие при ОЗС — за електрични материјали.

3) Витанов Танчев Митко, набавувач во Претпријатието „Нама“ — за текстил и галантерија.

4) Чачев Бонев Кочо, продавач во Дуќанот „Слобода“ — за текстил и галантерија.

5) Фиданчев Н. Александар, агроном во Народниот одбор — за емиш и зарзават.

6) Чутинов Стојков Георѓи, директор на Претпријатието „Напредок“ — за емиш и зарзават.

7) Косев Пандев Киро, секретар на Трговската комора — за млински производи.

8) Скерлев Василев Борис, книговодител во Фабриката „Еленица“ — за млински производи.

9) Мучев Атанас, учител во Гимназијата „Јане Сандански“ — за бои и лакови.

10) Чорев Василев Славчо, приватен фирмописец — за бои и лакови.

11) Ставров Кочо, раководител во Продавницата „Динамо“ — за црна металургија и железарија.

12) Пачов Стојанов Борис, приватен машин бравар — за црна металургија и железарија.

13) Вета Алафанов Томчо, раководител на Градската кланица — за месо и меснати производи

14) Танчев Пантазиев Ванчо, раководител на Месарскиот дуќан „Беларска“ — за месо и меснати производи.

15) Јанков Киров Јанко, приватен мајстор лимаро-бравар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

16) Гагранлиев Коцев Киро, приватен мајстор, железар и лимар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

17) Герцегоња Фрања Фрањо, механичар во Претпријатието за јавен сообраќај — за прецизна механика и обоени метали.

18) Тртјаков Никола, механичар во Претпријатието за јавен сообраќај — за прецизна механика и обоени метали.

19) Вапвалиев Иван, раководител на Градската аптека — за хемиски производи.

20) Скерлев Василев Георѓи, аптекар во Градската болница — за хемиски производи.

21) Шеќерчиев Пандев Коста, мајстор во Занаџичкото претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќерни производи.

22) Калеников Сократ, мајстор во Занаџичкото претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќерни производи.

23) Карагоцев Динчов Киро, службеник во ОНО — за градежни материјали.

24) Достинов Донев Васил, магационер во Претпријатието „Пелагонија“ — за градежни материјали.

25) Цветков Глигоров Георѓи, приватен мајстор грнчар — за неметали.

26) Петров Атанас, приватен мајстор грнчар — за неметали.

27) Ефтимов Цурев Мито, директор на Тишлерската работилница — за дрво и дрвени производи.

28) Стоил Захов, мајстор-тишлер — за дрво и дрвени производи.

29) Тренчев Тимов Мито, — набавувач во Претпријатието „Македонија“ — за кожи, гуми и нивни производи.

30) Стефчев Томе, раководител на Претпријатието „Билка“ — за кожи, гуми и нивни производи.

31) Божинков Глигоров Нанчо, раководител на Трговскиот дуќан „Еленица“ — за прехранбени и колонијални производи.

32) Бојациев Стевчо, раководител на Дуќанот „Маџир“ — за прехранбени и колонијални производи.

33) Филипов Трифунов Русе, раководител на дуќан — за млеко и млечни производи.

34) Чапаратков Борисов Димитар, магационер во Претпријатието „Гранап“ — за млеко и млечни производи.

35) Смиљанов Василев Андрико, директор на Претпријатието „Грозд“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

36) Панов Динов Бранко, раководител на Откупната станица за грозје — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

37) Гуров Методи, директор на Печатницата „Гоце Делчев“ — за графичка индустрија.

38) Батев Гигов Димчо, раководител на колективот на книговодителите — за графичка индустрија.

39) Ичев Костакев Славчо, агроном при Претпријатието „Борис Кидрич“ — за тутун и производи од тутун.

40) Чинков Георгиев Славчо, работник во Претпријатието „Борис Кидрич“ — за тутун и тутовни производи.

XVII. ЗА СКОПЈЕ

Гранка — Земјоделство

1) Шопов Симеон, виши агроном во Управата за земјоделство на НРМ — за сточни производи и ратарство.

2) Николов Благој, инж. агроном во Управата за земјоделство на НРМ — за сточарство.

3) Вељанов Дара, инж. агроном во Управата за земјоделство на НРМ — за овоштие и зарзават.

4) Дјутевски Блаже, инж. агроном во Управата за земјоделство на НРМ — за овошгие и зарзават.

5) Митков Хаџи Тодор, виши ветеринарен лекар во Народниот одбор — Скопје — за сточарство.

6) Наумовски Наум, ветеринарен лекар при Ветеринарната служба на НРМ — за сточарство.

7) Томовски Киро, инж. агроном директор на Управата за земјоделство на НРМ — за ратарство.

8) Цеков Ангеле, ветеринарен лекар, директор на Управата за ветеринарна служба — за сточарство.

9) Митев Крум, директор на Земјоделското стопанство „Острво“ — за ратарство.

10) Спиоров Христо, виши агроном, Скопје, ул. „102“ број 19 — за сточни производи и овоштие.

11) Алаџаков Лазар, инж. агроном професор на Земјоделскиот шумарски факултет — за градинарски култури.

12) Баџамов Лазар, инж. агроном во Институтот за памук — за памук и ориз.

13) Матов Крум, виши земјоделски техничар во Заводот за овоштарство на НРМ — за овоштарство.

14) Минов Данчо, инж. агроном при Заводот за овоштарство на НРМ — за овоштарство.

15) Настев Драган, инж. агроном директор на Земјоделско-испитателниот институт — за лозарство.

16) Мисајловски Борис, инж. агроном во Заводот за лозарство и винарство на НРМ — за винарство.

17) Пеџев Васил, виши земјоделски инспектор во Заводот за планирање на НРМ — за овоштарство.

18) Оровчанец Илија, инж. агроном директор на Земјоделскиот испитателен институт — за вештачки ѓубрива.

19) Јениќ Милан, инженер агроном во Заводот за водостопанство на НРМ — за вештачки ѓубрива.

20) Андасарски Георѓи, професор на Земјоделскиот шумарски факултет — за земјоделски машини.

ГРАНКА — ДРВНА ИНДУСТРИЈА

(Огревно дрво и дрвена граѓа)

1) Спасовски Никола, инж. во Заводот за стопанско планирање на НРМ.

2) Груевски Боро, директор на Управата за шумарство на НРМ.

3) Ничота Божидар, директор на Институтот за шумарство на НРМ.

4) Михајлов Михајло, инж. виши референт во Управата за шумарство на НРМ.

5) Салтански Димко, инж. во Управата за шумарство — по ловство.

6) Марковски Киро, директор на Фабриката „Треска“ — за намештај и граѓа.

ГРАНКА — ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

1) Иван Купев, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ — за конзервирање на емиш и зарзават.

2) Душан Нејков, началник во Државниот секретаријат за стопанство на НРМ — за маслодајни семиња.

3) Стеван Георгиев, мајстор специјалист во Фабриката за конзерви „Вардар“ — за конзервирање на емиш и зарзават.

4) Љубе Шуманов, специјалист во Фабриката за сувомеснати производи — за сувомеснати производи.

5) Мино Минов, агроном, инж. технолог во Фабриката за маслодајни семиња во Т. Велес — за маслодајни семиња.

6) Александар Анчев, застапник на „Интер Инпекс“ — за алкохолни пијалоци.

7) Лазо Ивановски, мајстор специјалист во Фабриката „Бисерка“ — за алкохолни пијалоци.

8) Радован Новевски, инж. директор на Конзументната млекарна — за млечни производи.

9) Стамат Дуковски, на служба во „Кооператива“ — за млечни производи.

10) Паркачева Нада, инж. агроном на Земјоделскиот шумарски факултет — за млекарство.

11) Сенковски Светозар, директор на Здружната агенција — за житарици и ориз.

12) Којчевски Никола, комерцијалист во Претпријатието „Калинка“ — за житарици и ориз.

13) Пешев Димче, застапник на Фабриката за стакло од Паракин — за емиш, зарзават и алкохолни пијалоци.

14) Никушев Коста, директор на Претпријатието „Кожар“ — за месо.

15) Пиперков Илија, ветеринарен лекар, инспектор во ГНО — Скопје — за месо.

16) Андреев Борис, ветеринарен лекар во Ветеринарниот институт на НРМ — за месо.

ГРАНКА — МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА

1) Јовановски Миле, инж. во Металниот завод „Тито“ — за секаков вид на метали.

2) Ачков Методија, виши индустриски техничар во Металниот завод — „Тито“ — за метални производи.

3) Стевков Младен, инж. професор во Средното техничко школо — за секаков вид на машини.

4) Буиќ Саво, инженер на служба во „Југопроект“ — за секаков вид на машини.

5) Шумбарац Иван, инженер во „Југопроект“ — за дизел мотори и машини.

6) Кулишевски Трајко, на служба во Нижката индустриска школа — за метални производи.

7) Анастасов Страхил, комерцијалист во „Ангрометал“ — за железарија.

8) Поленак Георѓи, службеник во Претпријатието „Ангрометал“ — за железарија.

9) Мојсовски Никола, службеник во Претпријатието „Ангрометал“ — за железарија.

ГРАНКА — ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

1) Доновски Доктор Георѓи, технички директор на Ф-ката „Цветан Димов“ — за козметика.

2) Златановиќ Јован, инж. професор на Правно-економскиот факултет — за хемија, бои и лакови.

3) Сапунов Петко, инж. асистент на Правно-економскиот факултет — за хемиски производи.

4) Зисик Михајло, инж. во „Југохром“ — за хемиски производи.

5) Светиев Христо, инж. во „Југохром“ — за хемиски производи.

6) Томов Хаџи Киро, главен инженер во Фабриката „Алкалоид“ — за алкалоиди.

7) Матиќ Радомир, инж. директор на Институтот за научно истражување во индустријата — за производи од никотин.

8) Состурлиев Славчо, директор на Претпријатието за обработка на тутун — за тутунови производи.

9) Ладински Боро, инж. во Ф-ката за бои и лакови „Пролетер“ — за бои и лакови.

10) Спировски Новак, директор на Ф-ката за бои и лакови „Пролетер“ — за бои и лакови.

ГРАНКА — ТЕКСТИЛНА, КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА И КОЛОНИЈАЛ

1) Лангер Гуро, виши индустриски техничар во Ф-ката за кожи „Гоце Делчев“ — за текстил и кожи.

2) Христов Тошо, виши референт во Заводот за стопанско планирање на НРМ — за текстил.

3) Ефремов Павле, на служба во Претпријатието „Вардар“ увоз-извоз — за текстил и волна.

4) Даниловиќ Стојан, инспектор во Државниот секретаријат за стопанство на НРМ — за текстил.

5) Велков Јордан, службеник во Претпријатието „Индустриски стоки“ — за текстил.

6) Марковски Димитар, застапник на Фабриката за кондури „Босна“ — за готови кондури.

7) Стојанов Живко, застапник на Фабриката „Пеко“ — за готови кондури.

8) Стрезова Мара, раководител во Фабриката „Прогрес“ — за конфекција.

9) Дрвариќ Фрањо, службеник во Фабриката „Црвена звезда“ — за предиво и трикотажа.

10) Димитров Борис, директор на „Ангроколонијал“ — за колонијал и кинкалерија.

11) Антоф Коце, директор на претпријатието „Разнопромет“ — за галантерија и кинкалерија.

12) Настев Трајко, комерцијалист во Претпријатието „Ангроколонијал“ — за колонијал.

13) Николова Рајна, застапник на Фабриката „Краш“ — за шеќерни производи.

14) Икономов Санде, службеник во Стопанскиот совет на ГНО — за шеќерни производи.

ГРАНКА — ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА

1) Сапунџиев Велко, инж. инспектор во Државниот секретаријат за стопанство на НРМ — за градежи.

2) Киријаз Тиберије, инженер, советник во Заводот за планирање на НРМ — за градежи.

3) Тилиќ Андреја, советник во Управата за инвестициона изградба — за градежи.

4) Станбулиев Христо, инж. доцент на Техничкиот факултет — за бетонски производи и цемент.

5) Бевитски Јован, технички директор на Ф-ката за стакло „Усје“ — за стакло.

XVIII. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС

1) Јакимов Трајко, технички раководител на Механичката работилница — за железарија и метални производи.

2) Грбев Киро, градежен инспектор во ГНО — за градежни материјали и услуги.

3) Босилков Фердинанд, раководител на Трговскиот дуќан „Даб“ — за огревно дрво и резана граѓа.

4) Спасев Илија, раководител на Трговскиот дуќан „Азот“ — за текстил, конфекција и трикотажа.

5) Лукаров Атанас, работник во кондурациската задруга „Пролетер“ — за кожа, фен и готови обувки.

6) Белев Борис, директор во „Житниот фонд“ — за зрени храни, брашно, конзервна индустрија и млечни производи.

7) Дончев Ацо, раководител во печатницата — за хартија и графички материјали.

8) Фојницалиев Трајан, работник во Градското трговско претпријатие „Богдан Каракостев“ — за занаетчиство.

9) Жабеф Петре, книговодител во бирото — за колонијални стоки.

10) Паунов Георѓи, раководител на Откупната станица „Стокопромет“ — за земјоделски производи и градинарски култури.

XIX. ЗА ШТИП

1) Малинов Митко, директор на Електричната централа — за електрична енергија.

2) Алексов Лазо, директор на Електричното претпријатие — за електрични материјали.

3) Кавраков Донче, раководител на Печатницата „Љубо Буби“ — за графичка индустрија.

4) Лазаров Панче, технички раководител во Ф-ката „Македонка“ — за обоена металургија.

5) Михајлов Панче, технички раководител во Фабриката „Метална“ — за јаглен.

6) Дачов Панче, директор на Претпријатието „Т. Коларов“ — за градежни материјали.

7) Велков Павле, раководител во Претпријатието „Пелистер“ — за градежен материјал.

8) Георѓиев Ванчо, директор на Претпријатието „Љ. Буби“ — за неметални производи.

9) Донеф Аџел, службеник во Механичката работилница — за ковачки производи.

10) Папаров Методи, раководител во Претпријатието „Љ. Буби“ — за дрво и дрвени производи.

11) Орушов Петар, директор на Претпријатието „В. Велин“ — за кожи и кожни производи.

12) Арсов Добре, директор на Претпријатието за млекарски производи — за млеко и млечни производи.

13) Василев Васил, раководител на Претпријатието „Месо риба“ — за месо и месни производи.

14) Беговски Али, директор на Претпријатието „Грозд“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

15) Ковачев Трајко, директор на Претпријатието „Напредок“ — за лимарски и браварски производи.

16) Василев Стојко, приватен мајстор за лимарски производи — за лимарски производи.

17) Краљев Стојан, директор на Претпријатието „Калимерово“ — за емиш и зарзават.

18) Саздов Елисије, директор на Претпријатието „Овче Поле“ — за емиш и зарзават.

19) Прошев Кире, директор на Монопол — за тутун.

20) Чучков Киро, комерцијалист во Претпријатието „Пљачковица“ — за текстил и галантерија.

21) Санев Кире, директор на Текстилниот дуќан „Напредок“ — за текстил и галантерија.

22) Калев Димитар, директор на Претпријатието „Калинка“ — за жито и млечни производи.

23) Стаменков Ване, работник во Претпријатието „Единство“ — за млечни производи.

Сите напред наведени вешти лица се поставуваат за една година.

СУ бр. 19

11 јануари 1955 год.

Скопје

Претседател
на Вишиот стопански суд
на НРМ,
П. Лештаров, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 14560 од 5-XI-1954 година ја одобри промената на фамилијарното име на Никодиновски Борислав, од Прилеп, роден на ден 14-VIII-1919 година во Прилеп, од родители: татко Никодиновски Домле и мајка Никодиновска, родена Илиевска Јованка, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи Домлевски.

Согласно чл. 21 ст. 2 од Законот за лични имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (179)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 14421 од 26-XI-1954 година ја одобри промената на роденото име на Прокоповски Трајан, роден на ден 6 март 1931 година, во с. Опила — Кривопаланечко, од родители: татко Тодос Прокоповски и мајка Прокоповска Дана, така да во иднина роденото име ќе му гласи Вучко.

Согласно чл. 21 ст. 1 од Законот за лични имиња, оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (2)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Михаил Тодоров Зенделов, од гр. Штип, поднесе тужба за развод на бракот против Костадинка Тодорова Зенделова, од Штип, а сега во Бугарија со непозната адреса. Бидејќи местожителството и адресата на тужената се непознати, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противно су-

дот по службена должност ѝ го одредува за застапник Димитар Хади Глигоров од Штип, и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 610/54. (177)

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд е покрената постапка да се огласи за неважен загубениот чек од потрошачки заем бр. 363739 на динари 4.000, издаден од Народната банка — Филијала Горче Петров, а кој гласи на име Томанија Митровиќ, од Горче Петров, ул. „Радушка“ бр. 30.

Се поканува секој оној кој го притежава горе описаниот чек или нешто знае за истиот, да јави или го престапи во судот во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот срок чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 4430/54. (184)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 15035, серија бр. 0676338, издадена од СВР — Тетово на Адем Шаип Исени, ул. „557“ бр. 3 — Скопје. (3905)

Лична карта рег. бр. 79813, серија бр. 0059286, издадена од СВР — Скопје на Кемал Шабан Сулејман, ул. „157“ бр. 36 — Скопје. (4001)

Лична карта рег. бр. 445, серија бр. 0540555, издадена од СВР — Урошевац на Абдулах Ахмед Муслија, ул. „Јане Сандански“ бр. 3 — Скопје. (4000)

Лична карта рег. бр. 26819, серија бр. 0023930, издадена од СВР — Скопје на Радмила Живоин (Миленковиќ) Голубовска, ул. „520“ бр. 18 — Скопје. (4054)

Лична карта рег. бр. 50434, серија бр. 0657012, издадена од СВР — Скопје на Сали Идриз Имер, ул. „200“ бр. 129 — Скопје. (4055)

Лична карта рег. бр. 64281, серија бр. 0070471, издадена од СВР — Скопје на Исуф Мусли Алили, ул. „140“ бр. 70 — Скопје. (4056)

Лична карта рег. бр. 55704, серија бр. 0045211, издадена од СВР — Скопје на Петар Глигор Костатинов, ул. „13“ бр. 95 — Скопје. (4057)

Лична карта рег. бр. 5920, серија бр. 3568010, издадена од СВР — Титово Ужице на Радиша Стефановиќ. Студентски дом — Скопје. (4058)

Лична карта рег. бр. 2931, серија бр. 0784289, издадена од СВР — Горче Петров на Рамадан Исеинов Зекиров, с. Долно Свиляри — Скопско. (3885)

Лична карта рег. бр. 3219, серија бр. 0577615, издадена од СВР на Скопска околија на Илија Тодоров Љошовски, с. Градец — Скопско. (3886)

Лична карта рег. бр. 7825, серија бр. 0584335, издадена од СВР на Скопска околија на Лазар Обрадов Отовиќ, с. Петровац — Скопско. (3895)

Лична карта рег. бр. 3107, серија бр. 0783241, издадена од СВР — Ѓорче Петров на Трпко Станков Велковски, с. Ново Село — Скопско. (3896)

Лична карта рег. бр. 3383, серија бр. 0581017, издадена од СВР на Скопска околија на Ангеле Јаковчев Василевски, с. Долно Лисиче — Скопско. (3927)

Лична карта рег. бр. 2640, серија бр. 0579661, издадена од СВР на Скопска околија на Младен Стеванов Младеновски, с. Стајковци — Скопско. (3954)

Лична карта рег. бр. 4226, серија бр. 0784456, издадена од СВР на Скопска околија на Лиман Етемов Исмаиловски, с. Долно Свилари — Скопско. (3955)

Лична карта рег. бр. 8110, серија бр. 0583620, издадена од СВР на Скопска околија на Ислам Демиров Сејдиов, с. Брест — Скопско. (3968)

Лична карта рег. бр. 8007, серија бр. 0583517, издадена од СВР на Скопска околија на Стеван Танасков Рајевски, с. Кучевиште — Скопско. (3969)

Лична карта рег. бр. 59697, серија бр. 0046940, издадена од СВР — Скопје на Сулејман Јусеф Осман, ул. „142“ бр. 18 — Скопје. (3970)

Лична карта рег. бр. 10334, серија бр. 0019846, издадена од СВР — Скопје на Иванка Коста (Христова) Апостолова, ул. „20 октомври“ бр. 5 Скопје. (3971)

Лична карта рег. бр. 4384, серија бр. 02597494, издадена од СВР во Тутин на Нура Јакуп Демировски, ул. „146“ бр. 102 — Скопје. (3972)

Лична карта рег. бр. 76466, серија бр. 0051111, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Никола Атанасовски, ул. „Индустриска“ — млин „Куманово“ — Скопје. (3973)

Лична карта рег. бр. 19, серија бр. 0002566, издадена од СВР — Скопје на Верослава Јануш (Кмет) Богдановски, ул. „274“ бр. 20 — Скопје. (3974)

Лична карта рег. бр. 86676, серија бр. 0062875, издадена од СВР — Скопје на Трифун Тодор Насковски, Авто команда, 11 зграда, 11 стан — Скопје. (3975)

Лична карта рег. бр. 40677, серија бр. 0656765, издадена од СВР — Скопје на Драган Ангел Гавровски, ул. „47“ бр. 1 — Скопје. (3977)

Лична карта рег. бр. 78188, серија бр. 0051930, издадена од СВР — Скопје на Лена Васил Велковска, ул. „159“ бр. 20 — Скопје. (3978)

Лична карта рег. бр. 50716, серија бр. 0038948, издадена од СВР — Скопје на Иса Муса Незир, ул. „130“ бр. 17 — Скопје. (3979)

Лична карта рег. бр. 6916, серија бр. 0008867, издадена од СВР — Скопје на Лазар Јанче Спасовски, ул. „Илинденска“ бр. 1а — Скопје. (3980)

Лична карта рег. бр. 50568, серија бр. 0042575, издадена од СВР — Скопје на Зекир Рушак Демир, фабрика „Пелистер“ 14 стан — Скопје. (3981)

Лична карта рег. бр. 5925, серија бр. 0581751, издадена од СВР — Скопска околија на Мино Бонев Симоновски, с. Трубарево — Скопско. (3982)

Лична карта рег. бр. 19378, серија бр. 0595499, издадена од СВР на Скопска околија на Петре Ан-

гелов Михајловски, Авто команда 40 зграда III влез — Скопје. (3983)

Лична карта рег. бр. 804, серија бр. 0453317, издадена од СВР — Струмица на Мирко Никола Мирчевски, „Студентски дом“ — Скопје. (3984)

Лична карта рег. бр. 6754, серија бр. 0009150, издадена од СВР — Скопје на Милка Радомир Јанковиќ, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 19 — Скопје. (3985)

Лична карта рег. бр. 10106, серија бр. 0005151, издадена од СВР — Скопје на Стојна Тодор (Стојкова) Величкова, ул. „Орце Николов“ бр. 89 — Скопје. (3986)

Лична карта рег. бр. 83409, серија бр. 0060217, издадена од СВР — Скопје на Илија Раде Богдановски, ул. „Димко Габер“ бр. 21 — Скопје. (3987)

Лична карта рег. бр. 3159, серија бр. 0002607, издадена од СВР — Скопје на Димитар Иван Анастасов, ул. „218“ бр. 76 — Скопје. (3988)

Лична карта рег. бр. 17220, серија бр. 0617840, издадена од СВР на Скопска околија на Рамадан Азисов Мустафовски, с. Цветово — Скопско. (3989)

Лична карта рег. бр. 14985, серија бр. 0591495, издадена од СВР на Скопска околија на Халил Мурат Ибраим, ул. „143“ бр. 14 — Скопје. (3997)

Лична карта рег. бр. 1170, серија бр. 0614382, издадена од СВР — Ѓорче Петров на Хасан Шериф Пајазит, с. Чајле — Скопско. (4002)

Лична карта рег. бр. 19277, серија бр. 0595397, издадена од СВР на Скопска околија на Назми Незиров Дошљаки, с. Блаце — Скопско. (4003)

Лична карта рег. бр. 5085, серија бр. 0615905, издадена од СВР — Ѓорче Петров на Алија Мустафов Исенев, с. Кучково — Скопско. (4012)

Лична карта рег. бр. 1964, серија бр. 088305, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Иван Кукумавчев, ул. „369“ бр. 2а — Скопје. (4037)

Лична карта рег. бр. 941, серија бр. 0578556, издадена од СВР на Скопска околија на Љазам Мемед Мехмедов, ул. „389“ бр. 6 — Скопје. (4038)

Лична карта рег. бр. 483, серија бр. 0015231, издадена од СВР — Скопје на Нада Павле (Јагликова) Бодлева, ул. „Душко Поповиќ“ бр. 17 — Скопје. (4040)

Лична карта рег. бр. 556, серија бр. 091139, издадена од СВР — Битола на Ристо Илија Јанкуловски, Авто команда 38 зграда III влез — Скопје. (4041)

Лична карта рег. бр. 59450, серија бр. 0047488, издадена од СВР — Скопје на Трајанка Милан (Ристиќ) Стошиќ, ул. „7 јули бр. 84 — Скопје. (4042)

Лична карта рег. бр. 34724, серија бр. 0031959, издадена од СВР — Скопје на Ангеле Боце Ацковски, ул. „Кисела Вода“ зграда 24 — Скопје. (4043)

Лична карта рег. бр. 38523, серија бр. 0034440, издадена од СВР — Скопје на Светолик Ристо Ристовски, ул. 320“ бр. 6 — Скопје. (4044)

Лична карта рег. бр. 15278, серија бр. 0006398, издадена од СВР — Скопје на Методија Кристо Франовски, ул. „406“ бр. 15 — Скопје. (4045)

Лична карта рег. бр. 1084, серија бр. 0526422, издадена од СВР — Куманово на Љубица Тодоров (Цимрева) Каранфилова, ул. „81“ бр. 30 — Скопје. (4046)

Лична карта рег. бр. 60223, серија бр. 0046613, издадена од СВР — Скопје на Мехмед Шаин Чапар, ул. „110“ бр. 59 — Скопје. (4047)

Лична карта рег. бр. 23742, серија бр. 0070071, издадена од СВР — Скопје на Ариф Казим Вечко, ул. „190“ бр. 25 — Скопје. (4048)

Лична карта рег. бр. 79311, серија бр. 0051879, издадена од СВР — Скопје на Феим Абдин Рамадан, ул. „213“ бр. 4 — Скопје. (4049)

Лична карта рег. бр. 86965, серија бр. 0063150, издадена од СВР — Скопје на Атиџе Али (Садик) Адем, ул. „148“ бр. 99 — Скопје. (4050)

Лична карта рег. бр. 81107, серија бр. 0059012, издадена од СВР — Скопје на Абас Алил Адем, ул. „148“ бр. 99 — Скопје. (4051)

Лична карта рег. бр. 18649, серија бр. 0594769, издадена од СВР на Скопска околија на Ружа Цветкова Ацковска, ул. „Загребачка“ бр. 48 — Скопје. (4052)

Лична карта рег. бр. 10428, серија бр. 0586438, издадена од СВР на Скопска околија на Азир Кариман Осман, ул. „118“ бр. 33 — Скопје. (4053)

Лична карта рег. бр. 3866, серија бр. 0344376, издадена од СВР — Титов Велес на Јован Душанов Ангеловски, с. Отовица — Титоввелешко. (3772)

Лична карта рег. бр. 5366, серија бр. 0492951, издадена од СВР — Кавадарци на Ифтим Николов Пецев, ул. „7 септември“ бр. 119 — Кавадарци. (3773)

Лична карта рег. бр. 1654, серија бр. 0106364, издадена од СВР — Дебар на Раиф Сејфо Дервиши, с. Скудриње — Дебарско. (3775)

Лична карта рег. бр. 14778, серија бр. 0556410, издадена од СВР — Куманово на Донко Диме Пешки, с. Четирице — Кумановско. (3776)

Лична карта рег. бр. 1155, серија бр. 0040866, издадена од СВР — Струга на Славе Ристов Шоповски, с. Нерези — Охридско. (3778)

Лична карта рег. бр. 5114, серија бр. 0037825, издадена од ПВР — Струга на Иван Крстанов Трајкоски, с. Драслајца — Охридско. (3779)

Лична карта рег. бр. 12011, серија бр. 0044722, издадена од ПВР — Струга на Јонуз Бајрамов Рамадановски, ул. „8 ноември“ бр. 1 — Струга. (3780)

Лична карта рег. бр. 8093, серија бр. 084441, издадена од СВР — Струмица на Страшимир Лазар Боев, с. Ново Село — Струмичко. (3781)

Лична карта рег. бр. 3793, серија бр. 0748311, издадена од СВР — Кичево на Куртиш Бафтиров Даутоски, с. Г. Строгомиште — Кичевско. (3783)

Лична карта рег. бр. 733, серија бр. 0277326, издадена од СВР — Ресен на Нада Блудевска, Ресен. (3785)

Лична карта рег. бр. 3447, серија бр. 0147158, издадена од ПВР — Прилеп на Стева Димева (Мицева) Чевреска, ул. „Андон Слабејко“ бр. 21 — Прилеп. (3786)

Лична карта рег. бр. 29401, серија бр. 0687352, издадена од СВР — Тетово на Невзат Фета Фетаи, с. Камењане — Тетовско. (3787)

Лична карта рег. бр. 7225, серија бр. 0330835, издадена од СВР — Титов Велес на Роса Димева (Филипова) Здравева, ул. „Белградска“ бр. 6 — Титов Велес. (3788)

Лична карта рег. бр. 295, серија бр. 082786, издадена од СВР — Кавадарци на Петар Ѓорѓи Барабутов, Демир Капија — Тиквешко. (3789)

Лична карта рег. бр. 14904, серија бр. 0391550, издадена од СВР — Кочани на Спасе Божинов Ѓорѓиев, с. Облешево — Кочанско. (3790)

Лична карта рег. бр. 3665, серија бр. 0292256, издадена од СВР — Штип на Љубомир Ване Велков, ул. „Гошо Сланков“ бр. 7 — Штип. (3791)

Лична карта рег. бр. 27128, серија бр. 0684875, издадена од СВР — Тетово на Коста Тодор Исајлоски, с. Непроштено — Тетовско. (3792)

Лична карта рег. бр. 5045, серија бр. 0114673, издадена од СВР — Битола на Тасе Цветковски, с. Трново — Битолско. (3793)

Лична карта рег. бр. 12091, серија бр. 0553013, издадена од СВР — Куманово на Јован Јакимов Арсовски, с. Страцин — Кумановско. (3794)

Лична карта рег. бр. 6570, серија бр. 0547140, издадена од СВР — Куманово на Боривоје Станојков Станојковски, с. Клевовце — Кумановско. (3795)

Лична карта рег. бр. 13196, серија бр. 0553869, издадена од СВР — Куманово на Добре Денко Костовски, с. Клевовце — Кумановско. (3796)

Лична карта рег. бр. 21491, серија бр. 0536811, издадена од СВР — Куманово на Мелаим Амида Нухија, с. Матејче — Кумановско. (3797)

Лична карта рег. бр. 7591, серија бр. 0188101, издадена од ПВР — Прилеп на Темелко Талев Петрески, с. Белополе — Прилепско. (3798)

Лична карта рег. бр. 359, серија бр. 0105069, издадена од СВР — Дебар на Ваиде Дестан Фида Дука, с. Спас — Дебарско. (3799)

Лична карта рег. бр. 84, серија бр. 081834, издадена од СВР — Куманово на Ристосија Куфаловска, с. Јанковец — Преспанско. (3708)

Лична карта рег. бр. 4014, серија бр. 0027853, издадена од СВР — Ресен на Евдокија В. Јаневска, с. Крани — Преспанско. (3709)

Лична карта рег. бр. 3701, серија бр. 0184211, издадена од ПВР — Прилеп на Цветан Митрев Пасковски, с. П. Рувци — Прилепско. (3710)

Лична карта рег. бр. 4748, издадена од ПВР — Радовиш на Јосиф Манев Калеов, ул. „М. Тито“ бр. 71 — Радовиш. (3798)

Лична карта рег. бр. 4986, серија бр. 0477750, издадена од СВР — Струмица на Асен Панде Силовски, с. Моноспитово — Струмичко. (3608)

Лична карта рег. бр. 9481, серија бр. 0350291, издадена од СВР — Титов Велес на Шукрије Садик (Кариманова) Мутова, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (3609)

Лична карта рег. бр. 9212, серија бр. 0349722, издадена од СВР — Титов Велес на Асан Цафиров Мутот, с. Г. Оризари — Титоввелешко. (3610)

Лична карта рег. бр. 23236, серија бр. 0119946, издадена од СВР — Гостивар на Беџет Хакијов Реџепи, с. Пирок — Гостиварско. (3611)

Лична карта рег. бр. 13305, серија бр. 0709815, издадена од СВР — Гостивар на Рафе Здравев Петрески, с. Тумчевиште — Гостиварско. (3612)

Лична карта рег. бр. 8991, серија бр. 0705501, издадена од СВР — Гостивар на Белул Гафуре Љуши, ул. „ЈНА“ бр. 90 — Гостивар. (3613)

Лична карта рег. бр. 26717, серија бр. 0723527, издадена од СВР — Гостивар на Етем Арслана Емини, с. Чегране — Гостиварско. (3614)

Лична карта рег. бр. 25369, серија бр. 0722179, издадена од СВР — Гостивар на Хавзи Бајрама Шакири, с. Пирок — Гостиварско. (3615)

Лична карта рег. бр. 15884, серија бр. 0712399, издадена од СВР — Гостивар на Шабан Фаризов Шабани, с. Симница — Гостиварско. (3616)

Лична карта рег. бр. 25778, серија бр. 0722588, издадена од СВР — Гостивар на Белул Сабриов Селими, с. Форино — Гостиварско. (3617)

Лична карта рег. бр. 21739, серија бр. 0718349, издадена од СВР — Гостивар на Тасе Оносима Стојаноски, с. Зубовце — Гостиварско. (3618)

Лична карта рег. бр. 4276, издадена во Делчево на Пано Арсоски, с. Лукавица — Малешевско. (3800)

Лична карта рег. бр. 5750, издадена во Делчево на Димитар В. Златков с. Нов Истевник — Малешевско. (3801)

Лична карта рег. бр. 2244, серија бр. 0378854, издадена од СВР — Кочани на Борис С. Велков, с. Дол. Подлог — Кочанско. (3802)

Лична карта рег. бр. 25466, серија бр. 0684298, издадена од СВР — Тетово на Телат Тефик Селими, с. Г. Палчиште — Тетовско. (3803)

Лична карта рег. бр. 11236, серија бр. 0387846, издадена од СВР — Кочани на Ефтим Ангелов Карев, с. Полаки — Кочанско. (3804)

Лична карта рег. бр. 9605, серија бр. 0550581, издадена од СВР — Куманово на Стојко Арсов Трајковски, с. Винце — Кумановско. (3805)

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0473886, издадена од СВР — Струмица на Илија Атанас Замбаков, с. Босилово — Струмичко. (3806)

Лична карта рег. бр. 1392, серија бр. 0106102, издадена од СВР — Дебар на Даут Џафера Абдиу, с. Скудриње — Дебарско. (3807)

Лична карта рег. бр. 1875, издадена од ПВР — Прилеп на Али Биљаров Даутоски, с. Ерековци — Прилепско. (3808)

Лична карта рег. бр. 6169, издадена од ПВР — Брод на Бошко Сиљанов Новески, с. Модриште — Кичевско. (3809)

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 0080017, издадена од СВР — Струмица на Методија Стојан Вучковски, с. Ново Којнаре — Струмичко. (3810)

Лична карта рег. бр. 21818, серија бр. 0537638, издадена од СВР — Куманово на Ферат Камбер Имери, с. Горно Којнаре — Кумановско. (3811)

Лична карта рег. бр. 1029, серија бр. 0529529, издадена од СВР — Куманово на Страшко Божинов Ѓорѓиевски, ул. „Егејска Македонија“ бр. 15 — Куманово. (3812)

Лична карта рег. бр. 4167, серија бр. 0530587, издадена од СВР — Куманово на Фаредин Џемаила Мустафовски, ул. „Хр. Карпуш“ бр. 93 — Куманово. (3813)

Лична карта рег. бр. 1532, серија бр. 0526361, издадена од СВР — Куманово на Душан Јована Димитриевски, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 30 — Куманово. (3814)

Лична карта рег. бр. 3336, серија бр. 0295113, издадена од СВР — Куманово на Атанас Тодоров Ѓорѓиев, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 12 — Куманово. (3815)

Лична карта рег. бр. 232976, серија бр. 207633, издадена од УВР — Загреб на Петар Митриќ, предара — Штип. (3816)

Лична карта рег. бр. 9341, серија бр. 0493756, издадена од СВР — Кавадарци на Јонче Гелџов Стојанов, с. Ваташа — Тиквешко. (3817)

Лична карта рег. бр. 6812, серија бр. 0403222, издадена од СВР — Штип на Кузман Колев Ефтимов, с. Анзабегово — Овчеполско. (3818)

Лична карта рег. бр. 4321, серија бр. 0309843, издадена од СВР — Штип на Тоде Јованов Крстев, с. Бурилчево — Овчеполско. (3819)

Лична карта рег. бр. 14419, серија бр. 0710929, издадена од СВР — Гостивар на Калош Тефика Бешири, с. Србиново — Гостиварско. (3632)

Лична карта рег. бр. 16060, серија бр. 0712598, издадена од СВР — Гостивар на Изер Муаџема Бајрами, с. Форино — Гостиварско. (3633)

Лична карта рег. бр. 1832, серија бр. 0525836, издадена од СВР — Куманово на Димитар Ѓорѓев Коцевски, ул. „П. Пешов“ бр. 23 — Куманово. (3634)

Лична карта рег. бр. 7124, серија бр. 0638634, издадена од СВР — Крива Паланка на Мирон Савков Трајчевски, с. Псача — Кривопаланечко. (3635)

Лична карта рег. бр. 3034, издадена од ПВР — Раловиш на Јосиф Ѓеорѓиев Христов, ул. „К. Св. синов“ бр. 4 Раловиш. (3636)

Лична карта рег. бр. 7036, серија бр. 0667718, издадена од СВР — Тетово на Шукри Џавила Мустафа, с. Копачин Дол — Тетовско. (3637)

Лична карта рег. бр. 14722, серија бр. 0015436, издадена од СВР — Скопје на Јован Митев Џековски, с. Дол Подлог — Кочанско. (3640)

Лична карта рег. бр. 6184, серија бр. 0546707, издадена од СВР — Куманово на Мустафа Шерифа Етеми, с. Лопате — Кумановско. (3641)

Лична карта рег. бр. 4462, серија бр. 0570818, издадена од СВР — Куманово на Митруш Васко Митковиќ, ул. „Ристовац“ бр. 17 — Куманово. (3642)

Лична карта рег. бр. 4147, серија бр. 0729043, издадена од СВР — Кичево на Трајан Димков Стојкоски, с. Требовље — Кичевско. (3643)

Лична карта рег. бр. 9600, серија бр. 386210, издадена од СВР Кочани на Бари Асимов Мамуџов, с. Градец — Кочанско. (3645)

Милиционерска легитимација бр. 51703/53 год. издадена од Државниот секретаријат за внатрешни работи — Скопје на Стојан Стојков Јовановски, милиционер при Милиционерската станица — Кочани. (3644)

Лична карта рег. бр. 17325, издадена од СВР — Прилеп на Олга Котеска Танева, ул. „Битолска“ бр. 249 — Прилеп. (3568)

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

1. Судски огласи: бракоразводни парници, оставински расправи, прогласување за неважни полиси, промена на имиња и сл. — за секој збор по 5 динари.

2. Регистрации на државни стопански претпријатија, претпријатија на општествени-те и задружните организации и установи со самостојно финансирање 1.500 динари.

3. Промени во регистарот и бришење од регистарот на стопанските организации 1.100 динари.

4. Лицитации 1.800 динари.

5. Огласи за ликвидација 1.600 динари.

6. Регистрации на задруги, промени и бришење од регистарот на задружните организации 1.000 динари.

7. Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници 700 динари.

8. Огласување за неважни штембили и печати 300 динари.

9. Адвокатски огласи (регистрации на адвокатски фирми) за секој збор по 10 динари.

10. Мали огласи: лични карти, работни книшки, свидетелства, воени документи, сообраќајни книшки, ловечки исправи и др. 200 динари.

Во горните износи е зарачунат данокот на промет и износот за доказниот примерок.

Огласите се објавуваат по уплатата на соодветната сума.

Горните износи се однесуваат на огласи што се објавуваат според вообичајниот текст.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 1955 година.

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Кичевска околија, бр. 6496 од 6 јули 1954 година Трговскиот дуќан „Нова трговија“, со седиште во Кичево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (1239)

На основа решението на Народниот одбор на Кичевска околија, бр. 6496 од 6 јули 1954 година Трговскиот дуќан „Иднина“, со седиште во Кичево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (1241)

На основа решението на Народниот одбор на Кичевска околија, бр. 6496 од 6 јули 1954 година Трговскиот дуќан „Кичевски магазин“, со седиште во Кичево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија. (1243)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|--------------|
| 7. Одлука за уважување оставка на пратенички мандат и за одредување дополнителен избор на народен пратеник | — — — — — 17 |
| 8. Одлука за уважување оставка на пратенички мандат и за одредување дополнителен избор на народен пратеник | — — — — — 17 |
| 9. Одлука за поништување на дополнителен избор и за одредување на нов дополнителен избор за народен пратеник | — — — — — 17 |
| 10. Одлука за одредување на минималните и максималните стопи на дополнителниот данок на доход од земјоделството и од самостојните занимања и имоти за 1955 година | 18 |
| 11. Решение за определување установи кои ќе вршат испитување на здравствената состојба и квалитетот на семенската стока | — — 19 |
| 12. Решение за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор во изборната околија Гевгелиска III | — — — — — 19 |
| 13. Решение за распишување дополнителни избори за избор на народен пратеник на Републичкиот собор во Изборната околија Битолска I | — — — — — 19 |
| 14. Решение за назначување стални судски вешти лица во Народна Република Македонија | 20 |